

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Решение**

1. Се прогласува Решението за разрешување на ВД Директор на КИЦ „Романса“ М.Каменица

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 559/2**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 32 од Законот за култура , член 36 од Законот за локална самоуправа и член 20 од Статутот на КИЦ„Романса“ М.Каменица , Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за разрешување на ВД Директор на КИЦ „Романса“**  
**М.Каменица**

**Член 1**

Горан Огнановски од М.Каменица се разрешува од Вршител на должноста директор на КИЦ„Романса“ М.Каменица.

**Член 2**

Решението влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр. 07-559/2**  
**07.05.2009 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Решение**

1. Се прогласува Решението за именување на ВД Директор на КИЦ „Романса“ М.Каменица
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 560/2**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 33 од Законот за култура , член 36 од Законот за локална самоуправа и член 19 од Статутот на КИЦ„Романса“ М.Каменица , Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за именување на ВД Директор на КИЦ „Романса“**  
**М.Каменица**

**Член 1**

Драган Костовски од М.Каменица се именува за Вршител на должноста директор на КИЦ„Романса“ М.Каменица.

**Член 2**

Решението влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.07-560/1**  
**07.05.2009 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Решение**

1. Се прогласува Решението за разрешување на членови на комисии и одбори при Советот на ЕЛС М.Каменица

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 595/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за разрешување на членови на комисии и одбори при**  
**Советот на ЕЛС М.Каменица**

**Член 1**

1. Од членови на Одбор за финансии,буџет и локален економски развој се разрешуваат:

- Власто Стоименовски
- Зоран Младеновски
- Ѓорги Антовски
- Светлана Георгиева
- Филип Петровски

2. Од членови на Одбор за јавни и комунални дејности се разрешуваат:

- Мирјана Караџозова
- Венцо Милчевски
- Стојне Георгиевски
- Зоран Младеновски
- Зоран Георгиевски

3. Од членови на Одбор за урбанизам,комунални работи и заштита на животната средина се разрешуваат:

- Власто Стоименовски
- Стојне Георгиевски
- Јордан Димитровски
- Светлана Георгиева
- Мирјана Караџозова

4. Од членови на Одбор за општествени дејности се разрешуваат:

- Зоран Младеновски
- Круме Стојановски
- Ѓорги Антовски
- Мирјана Караџозова
- Зоран Георгиевски

5. Од членови на Одборот за месна самоуправа се разрешуваат
- Круме Стојановски
  - Стојне Георгиевски
  - Венцо Милчевски
  - Ѓорги Антоvски
  - Филип Петровски
6. Од членови на Одбор за одбележување одбележување на празници и манифестации се разрешуваат:
- Круме Стојановски
  - Зоран Младеноvски
  - Светлана Георгиевска
  - Мирјана Караѓозова
  - Јордан Димитровски
7. Од членови на Одбор за земјоделство и шумарство се разрешуваат
- Стојне Георгиевски
  - Зоран Младеноvски
  - Зоран Георгиевски
  - Мирјана Караѓозова
  - Венцо Милчевски
8. Од членови на Комисија за мандатни прашања избори и именувања се разрешуваат:
- Венцо Милчевски
  - Мирјана Караѓозова
  - Власто Стоименовски
  - Стојне Георгиевски
  - Јордан Димитровски
9. Од членови на Комисија за статут и прописи се разрешуваат:
- Зоран Младеноvски
  - Круме Стојановски
  - Венцо Милчевски
  - Светлана Георгиева
  - Филип Петровски
10. Од членови на Комисија за родова еднаквост се разрешуваат:
- Светлана Георгиева
  - Мирјана Караѓозова
  - Круме Стојанов
  - Зоран Младеноvски
  - Зоран Георгиевски
11. Од членови на Партиципативно тело се разрешуваат:
- Зафир Николов
  - Здравко Мирчев
  - Владко Стојков
  - Круме Стојановски
  - Зоран Георгиевски
  - Симо Митевски
  - Љупчо Стоименовски

#### Член 2

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М. Каменица.

**Бр.07-596/1**  
**07.05.2009 г.**  
**М. Каменица**

**Совет на ЕЛС М. Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл. руд. инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Решение**

1. Се прогласува Решението за именување на членови на комисии и одбори при Советот на ЕЛС М.Каменица

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 597/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за именување на членови на комисии и одбори при**  
**Советот на ЕЛС М.Каменица**

**Член 1**

1. За членови на Одборот за финансии,буџет и локален економски развој се именуваат:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Ленче Митревска Донеvsка | - Претседател |
| 2. Дарко Петровски          | - Член        |
| 3. Игор Ангелов             | - Член        |
| 4. Мице Бошкоски            | - Член        |
| 5. Благица Ристовска        | - Член        |

2. За членови на Одборот за јавни и комунални дејности се именуваат :

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Јовица Велиновски  | - Претседател |
| 2. Драган Димитровски | - Член        |
| 3. Ивана Караџозова   | - Член        |
| 4. Игор Ангелов       | - Член        |
| 5. Тони Велиновски    | - Член        |

3. За членови на Одборот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина се именуваат:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Венцо Милчевски          | - Претседател |
| 2. Благој Стамболиски       | - Член        |
| 3. Мице Бошкоски            | - Член        |
| 4. Ленче Митревска Донеvsка | - Член        |
| 5. Благица Ристовска        | - Член        |

4. За членови на Одборот за општествени дејности се именуваат:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Ивана Караџозова  | - Претседател |
| 2. Венцо Милчевски   | - Член        |
| 3. Јовица Велиновски | - Член        |
| 4. Дарко Петровски   | - Член        |
| 5. Тони Велиновски   | - Член        |

5. За членови на Одборот за месна самоуправа се именуваат:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Драган Димитровски | - Претседател |
| 2. Јовица Велиновски  | - Член        |
| 3. Игор Ангеловски    | - Член        |
| 4. Мице Бошкоски      | - Член        |
| 5. Тони Велиновски    | - Член        |
6. За членови на Одборот за одбележување на парзници и манифестации се именуваат:
- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Благој Стамболиски     | - Претседател |
| 2. Ленче Митревска Донева | - Член        |
| 3. Игор Ангелов           | - Член        |
| 4. Ивана Караџозова       | - Член        |
| 5. Благица Ристовска      | - Член        |
7. За членови на Одборот за земјоделство и шумарство се именуваат:
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Благица Ристовска  | - Претседател |
| 2. Драган Димитровски | - Член        |
| 3. Јовица Велиновски  | - Член        |
| 4. Венцо Милчевски    | - Член        |
| 5. Игор Ангелов       | - Член        |
8. За членови на Комисијата за Статут и прописи се именуваат:
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Драган Димитровски | - Претседател |
| 2. Дарко Петровски    | - Член        |
| 3. Мице Бошкоски      | - Член        |
| 4. Ивана Караџозова   | - Член        |
| 5. Благица Ристовска  | - Член        |
9. За членови на Комисијата за родова еднаквост се именуваат:
- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ленче Митревска Донева | - Претседател |
| 2. Дарко Петровски        | - Член        |
| 3. Мице Бошкоски          | - Член        |
| 4. Венцо Милчевски        | - Член        |
| 5. Тони Велиновски        | - Член        |
10. За членови на Партиципативното тело се именуваат:
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Драган Димитровски | - Претседател |
| 2. Дарко Петровски    | - Член        |
| 3. Мице Бошкоски      | - Член        |
| 4. Тони Велиновски    | - Член        |
| 5. Венцо Милчевски    | - Член        |
| 6. Зафир Николов      | - Член        |
| 7. Малин Трајчевски   | - Член        |

## Член 2

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М. Каменица.

Бр. 07-598/1  
07.05.2009  
М. Каменица

Совет на ЕЛС М. Каменица  
Претседател  
Драган Димитровски дипл. руд. инг с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Решение**

1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на УО на ЈП „Камена Река“ М.Каменица

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 573/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**За разрешување и именување на членови на УО на**  
**ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица**

**Член 1**

Од членови на УО на ЈП „Камена Река“ се разрешуваат:

1. Венцо Милчевски - Претседател
2. Стојне Георгиевски - Член
3. Тони Јакимовски - Член
4. Дане Митревски - Член
5. Зафир Велиновски - Член

За членови на УО на ЈП „Камена Река“ се именуваат:

1. Санде Спасевски - Претседател
2. Тони Јакимовски - Член
3. Љупчо Горгиевски - Член
4. Симо Митевски - Член
5. Љупчо Цеков - Член

**Член 2**

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.07-574/1**  
**07.05.2009 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Решение**

1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на УО на ОУ „Кирил и Методиј“ М.Каменица

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 593/1**  
**07.05.2009 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 124 став 2 од Законот за основно образование („Сл.весник на РМ“ бр.109/2008) , член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица “ бр.4/2005) , Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**За разрешување и именување на членови на УО на**  
**ОУ „Кирил и Методиј“ Македонска Каменица**

**Член 1**

Од претставници на училишниот одбор во ОУ „кирил и Методиј“ Македонска Каменица од основачот се разрешуваат:

1. Тоде Маринковски
2. Круме Стојановски

За претставници на Училишниот одбор во ОУ „Кирил и Методиј“ Македонска Каменица од основачот се именуваат:

1. Ленче Митревска Донева
2. Драган Димитровски

**Член 2**

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

**Бр.07-594/1**  
**07.05.2009**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**



Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Решение**

1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на УО на ЈОУДГ „Бамби“ М.Каменица

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 591/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за изменување и дополнување на законот за заштита на децата („Сл.весник на РМ“ бр.65/2004) , член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица “ бр.4/2005) , Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**За разрешување и именување на членови на УО на**  
**ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица**

**Член 1**

Од членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица се разрешуваат:

1. Венцо Милчевски
2. Светлана Георгиева
3. Власто Стоименовски

За членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица се именуваат:

1. Мице Бошкоски
2. Дарко Петровски
3. Јовица Велиновски

**Член 2**

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

**Бр.07-592/1**  
**07.05.2009 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Решение**

1. Се прогласува Решението за разрешување и именување на членови на УО на ЈП „Доминг“ Македонска Каменица
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 587/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за разрешување и именување на членови на УО**  
**на ЈП „Доминг“ Македонска Каменица**

**Член 1**

Од членови на УО на ЈП „Доминг“ Македонска Каменица се разрешуваат:

1. Здравко Мирчев
2. Власто Стоименовски
3. Драги Стаменковски
4. Јован Стојковски
5. Љупчо Стоименовски

За членови на УО на ЈП „Доминг“ Македонска Каменица се именуваат:

1. Малин Трајчевски
2. Гоце Ангелов
3. Сашко Златановски

**Член 2**

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

**Бр.07-588/1**  
**07.05.2009 г**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Решение**

1. Се прогласува Решението за именување и разрешување на членови на Одборот за материјално-финансиско работење на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 605/2**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за именување и разрешување на членови на Одборот за материјално-**  
**финансиско работење на ЈП „Камена Река“**  
**Македонска Каменица**

**Член 1**

Од членови на Одборот за материјално-Финасиско работење на ЈП „Камена Река “ Македонска Каменица се разрешуваат:

- Власто Стоименовски
- Зоран Георгиевски
- Светлана Георгиевска
- Здравко Мирчев
- Здравко Мирчевски

За членови на Одборот за материјално-финансиско работење на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица се именуваат:

- Цвета Јанковска
- Зоран Георгиевски
- Благој Стамболиски
- Венцо Милчевски
- Тони Велиновски

**Член 2**

Решението влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

**Бр.07-606/2**  
**07.05.2009 г**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Решение**

1. Се прогласува Решението за именување и разрешување на членови на Одборот за материјално-финансиско работење на ЈП „Доминг“ Македонска Каменица
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 605/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за именување и разрешување на членови на Одборот за материјално-**  
**финансиско работење на ЈП „Доминг“**  
**Македонска Каменица**

**Член 1**

Од членови на Одборот за материјално-Финансиско работење на ЈП „Камена Река “ Македонска Каменица се разрешуваат:

- Венцо Милчевски
- Тоде Маринковски
- Стојче Гоцевски
- Стојне Георгиевски
- Круме Стојановски

За членови на Одборот за материјално-финансиско работење на ЈП „Доминг“ Македонска Каменица се именуваат:

- Љупчо Трајков
- Виолета Јанкуловска
- Јовица Велиновски
- Игор Ангеловски
- Благица Ристова

**Член 2**

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

**Бр.07-606/1**  
**07.05.2009 г**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Решение**

1. Се прогласува Решението за именување на претставник во УО на ЈЗУ „Гоце Делчев“ Делчево
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 595/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за здравствена заштита („Сл.весник на РМ“бр.10/2004) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“) бр. 5/2002) Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**За именување на претставник во УО на ЈЗУ „Гоце Делчев“ Делчево**

**Член 1**

За претставник во УО на ЈЗУ „Гоце Делчев“ Делчево, Советот на ЕЛС М.Каменица ја именува Анета Стојчевска, доктор на медицина.

**Член 2**

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

**Бр.07-586/1**  
**07.05.2009 г**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за исплата на парични средства на Николовски Косте од с.Костин Дол, Македонска Каменица

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 583/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За исплата на парични средства**

**Член 1**

На Николовски Косте од с.Костин Дол од Македонска Каменица ќе му се исплатат парични средства во висина од 30.000,00 денари, како надомест за штетата што ја има претрпено од пожарот .

**Член 2**

Предвидените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица.

**Член 3**

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

**Бр.07-584/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на квартален извештај
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 589/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За усвојување на Квартален извештај**

**Член 1**

Се усвојува Кварталниот извештај на Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица за период јануари март 2009 година.

**Член 2**

Решението влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

**Бр.07-590/1**  
**07.05.2009 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за активностите на општина М.Каменица за поддршка на НВО секторот во 2009 година

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 603/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 22 и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на ЕЛС М.Каменица одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**П Р О Г Р А М А**  
**За активностите на општина М.Каменица за**  
**Поддршка на НВО секторот во 2009 година**

**I. ЦЕЛИ**

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица за поддршка на НВО секторот во 2009 година се:

1. Грижа за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со можностите
2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на граѓани
3. Афирмација на општина М.Каменица како општина со развиена мрежа на НВО кои остваруваат соработка со НВО и поттик на НВО.

**II. АКТИВНОСТ**

За реализирање на целите на оваа Програма општина М.Каменица ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:



- Сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор;
- Обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани
- Давање поддршка за проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на поголема група на граѓани
- Воспоставување подеднаква соработка со здруженија на граѓани од различни интересни групи на делување.

### **III. ФИНАНСИРАЊЕ**

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина М.Каменица, од спонзорства, донации, СЕП.

Финансирањето ќе се врши преку аплицирање, по пат на јавен повик или барања од НВО.

Поднесените апликации ќе бидат разгледувани од страна на комисија формирана од Советот на ЕЛС М.Каменица.

Средствата што ќе се доделуваат ќе бидат во висина од 10.000,00 денари до 50.000,00 денари.

За активностите од областите што ги опфаќа оваа Програма, а која со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2009 година, ќе бидат ангажирани и дополнителни средства од Буџетот на општина Македонска Каменица.

### **IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ**

Освен со финансиски средства Општина Македонска Каменица активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со :

- Покровителство
- Доделување награди и признанија
- Обезбедување стручна, техничка и други видови на помош
- Учество на промотивни и протоколарни средби
- Организирање трибини, форуми, дебати и сл. На теми што се од нивен интерес,
- Организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината

### **V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе се одвива преку соработка со НВО и општина Македонска Каменица и Советот на ЕЛС М.Каменица.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица

**Бр.07-604/1**  
**07.05.2009 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за активностите на општина М.Каменица во областа на културата во 2009 година

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 579/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05 2009 г. година донесе:

**П Р О Г Р А М А**  
**За активностите на Општина М.Каменица во областа**  
**на културата во 2009 година**

**I. ЦЕЛИ**

Основни цели на оваа Програма се:

- I. Обезбедување на активен однос на Советот на Општина М.Каменица кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- II. Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина М.Каменица
- III. Презентирање и афирмирање на културното наследство на Општина М.Каменица

**II. АКТИВНОСТИ**

Активностите на општината за реализирање на оваа Програма ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа програма и тоа:

1. Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно-уметнички манифестации;
2. Реализација на манифестации, програми и проекти кои даваат посебно обележје на општина М.Каменица
3. Создавање услови за гостување на еминентни уметници од Република Македонија и странство во општина М.каменица
4. Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна основа со збратимени градови на општина М.Каменица
5. Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го полагаат развојот на културата во локалните заедници
6. Развивање на театарска дејност и

7. Подобрување на условите за развој и имплементирање на разни културни дејности

### **III. ФИНАНСИРАЊЕ**

Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средства на Буџетот на општина М.Каменица, Министерството за култура и Буџетот на Република Македонија.

Финансирање ве се врши преку аплицирање, по пат на јавен повик и барање.

Поднесените апликации и барања ќе бидат разгледувани од страна на комисија формирана од Советот на ЕЛС М.Каменица.

Средствата што ќе се доделуваат ќе бидат во висина од 10.000,00 ден до 50.000,00 денари.

При реализирање на Програмата, Советот на ЕЛС М.каменица ќе ги подржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе се реализираат проекти поврзани со културата.

### **IV. МАНИФЕСТАЦИИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ ДЕН НА ОПШТИНАТА**

За 28 Август, Денот на општина М.каменица се подготвува специјална програма проследена со содржини од областа на спортот, културата, свечена седница на Советот на општина М.Каменица и оддавање почит на значајни личности.

На свечената седница ќе се доделуваат посебни награди и признанија согласно со Одлука на Совет.

### **V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Оваа Програма влегува во сила осниот ден од денот на Објавувањето во Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр.07-580/1  
07.05.2009 г.  
М.Каменица

с.р.

Совет на ЕЛС М.Каменица  
Претседател  
Драган Димитровски дипл.руд.инг.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за активностите на општина М.Каменица во областа на спорт и млади во 2009 година

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 581/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица (Сл.гласник на Општина М.Каменица бр.4/2005) Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009г. донесе,

**П Р О Г Р А М А**  
**за активностите на општина Македонска Каменица во областа на спорт и млади во 2009 година**

**1.ЦЕЛИ**

Основни цели на Програмата за активностите на општина Македонска Каменица во областа на спорт, млади и подршка на НВО секторот во 2009 година се:

1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во градот

2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженија на младите,

3. Афирмација на Општина Македонска Каменица во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

**2.АКТИВНОСТИ**

За реализирање на целите на оваа Програма Советот на општина Македонска Каменица ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон зачувување на континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт, подржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати .

### **3. ФИНАНСИРАЊЕ**

Финасирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од буџетот на општина М.Каменица, од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за млади и спорт, спонзорства и донации.

Финансирање ве се врши преку аплицирање, по пат на јавен повик.

Поднесените апликации ќе бидат разгледувани од страна на комисија формирана од Советот на ЕЛС М.Каменица

Средствата што ќе се доделуваат ќе бидат во висина од 10.000,00 ден до 50.000,00 денари.

При реализирање на Програмата, Советот на ЕЛС М.каменица ќе ги подржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе се реализираат проекти поврзани со културата.

### **4. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ**

Освен со финасиски средства Општина Македонска Каменица спортските манифестации ќе ги помага и со:

- почесно покровителство;
- доделување награди и признанија;
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош;
- учество на промотивни и протоколарни средби.

Општината на младите ќе им помага преку:

- организирање трибини, форуми дебати и сл на теми што се од нивен интерес;
- организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот;
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината.

### **5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.07-582/1  
07.05.2009 г.  
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица  
Претседател  
Драган Димитровски дипл.руд.инг.

с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Правилник**

1. Се прогласува Правилникот за одредување на висината на еднократна парична помош

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 567/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ,, бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица,, бр.4/2005) Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**П Р А В И Л Н И К**  
**За одредување на висината на парична помош**

**Член 1**

Со овој Правилник се одредува висината на парична помош која се исплатува на физички и правни лица .

**Член 2**

За добивање на парична помош физичките и правни лица потребно е да поднесат барање до Општина М.Каменица поткрепено со соодветна документација.

**Член 3**

На физичките и правни лица по поднесено барање до општина Македонска Каменица и по извршен увид на лице место и дадено мислење од страна на тричлена комисија се одобрува исплата на парична помош.

Комисијата од став.1 на овој член е составена од редот на вработените лица во општинската администрација на општина М.Каменица.

Комисијата ќе води база за исплатени парични средства и ќе доставува квартален извештај до Советот на ЕЛС М.Каменица.

**Член 4**

Врз основа на поднесеното писмено барање на физичко лице му се одобруваат парични средства во висина од 1.000,00 до 3.000,00 денари за подобрување на неговата социјална положба и купување на основни животни артикли.(брашно,леб,масло за јадење)

Член 5

Врз основа на писмено барање на физичко лице за болничко лекување му се одобруваат парични средства во висина од 3.000,00 до 6.000,00 денари.

Барањето од став 1 на овој член мора да биде поткрепено со соодветна медицинска документација.

Член 6

По исклучок од член 5 на овој Правилник, може да се одобри и сума поголема од наведената, доколку станува збор за барање на лице на кое треба да се изврши тежок оперативен зафат, или пак хируршка интервенција во странство.

За наведеното барање поткрепено со соодветна медицинска документација од став 1 на овој член може да се одобрат парични средства во висина до 30.000,00 денари.

Член 7

Паричните средства на физичките лица за купување на основни животни намирници може да се повтори, но не повеќе од четири пати во текот на една календарска година.

Паричните средства ќе се исплатуваат на трансакциони сметки секој месец од 01 до 10 во месецот.

Член 8

За секоја повторена исплата на парични средства потребно е да се поднесе ново писмено барање поткрепено со соодветна документација.

Член 9

Парични средства може да се исплатат и на правни лица-невладини организации за подршка и развој на НВО-секторот.

Член 10

По поднесено писмено барање од страна на правно лице, невладина организација или друг правен субјект тричлена комисија го разгледива барањето и предлага колку парични средства можат да се исплатат.

Барателите од став 1 на овој член потребно е да достават и доспена програма која содржи и финансиски план.

Висината на одобрените паричните средства не можат да бидат повисоки од 60.000,00 денари.

За реализираните активности имплементаторот потребно е да достави извештај.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина М.Каменица.

**М.Каменица**

**Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за одредување на надоместок на Советниците

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 575/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 29-б,29-в,29-г, од Законот за дополнување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во собранието на република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката (Сл.весник на РМ бр.121/2007) и член 21 од статутот на општина М.Каменица (Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За изменување и дополнување на Одлуката за одредување на надоместок на Советниците**

**Член 1**

На членовите на советот на ЕЛС М.Каменица им припаѓа месечен надоместок за присуство на седница во висина од 50% од просечна месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година.

**Член 2**

На претседателот на Советот на ЕЛС М.Каменица за организирањето и раководењето со работата на Советот надоместокот од членот 1 се зголемува за 30%.

**Член 3**

Месечниот надоместок за присуство на седници на советници се исплатува за присуство на сите седници на советот.

Месечниот надоместок за присуство на седници на советот се намалува за 30% за секое отсуство од седница на советот.

Месечниот надоместок за присуство на седници на советот не се исплатува, доколку членот на советот не присуствувал на ниту една седница во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците не се исплатува доколку советот во тековниот месец не одржал седница.



Член 4

Разликата од досега предвидените средства(70%) и новиот надоместок за советниците (50%) ,од 20%ќе се испалтува за еднократна парична помош

Член 5

Со стапување во сила на Оваа одлука престанува да важи Одлуката за надомест на советниците бр.07-962/2 од 13.11.2007 година објавена во Службен гласник на општина М.каменица бр.17/2007.

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

Бр.07-576/1  
07.05.2009г.  
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица  
Претседател  
Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1.Се прогласува Одлуката за основање на средно општинско училиште  
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 599/1  
07.05.2009г.  
М.Каменица

Градоначалник  
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 5 од Законот за изменување и дополнување од Законот за средно образование („Сл.весник на РМ,, бр.67/2004), член 22 став 1 точка 8 и член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ,, бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Сл.гласник на Општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За основање на средно општинско училиште**

Член 1

Согласно наведените законски прописи, Советот на ЕЛС М.Каменица основа средно општинско училиште со седиште на Ул.„Маршал Тито“ бр.18 во Македонска Каменица.

#### **Член 2**

За основање на средно општинско училиште Општина М.Каменица располага со соодветен простор (училишна зграда), како и соодветен стручен наставен кадар,опрема според педагошки стандарди и норми.

#### **Член 3**

Со Статутот на средното општинско училиште подетално ќе се утврди називот на училиштето, видот на воспитно образовната дејност, целите и задачите, содржината, видот и траењето на образованието и друго,согласно плановите и програмите на Бирото за развој на образованието.

#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.07-600/1**  
**07.05.2009 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1.Се прогласува Одлуката за исплата на парични средства на Николовски Љупчо од Македонска Каменица

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 601/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица “ бр.4/2005) ,Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За исплата на парични средства**

**Член 1**

На Николовски Косте од с.Костин Дол од Македонска Каменица ќе му се исплатат парични средства во висина од 30.000,00 денари, како надомест за штетата што ја има претрпено од пожарот .

**Член 2**

Предвидените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на ЕЛС Македонска Каменица.

**Член 3**

Решението влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица.

**Бр.07-602/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**  
**Драган Димитровски дипл.руд. инг. с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Решение**

1.Се прогласува Решението за користење на службен мобилен телефон и ограничување на износот на сметката

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

Бр.08- 577/1  
07.05.2009г.  
М.Каменица

Градоначалник  
М-р Дарко Митевски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и Член 21 од Статутот на ЕЛС М.Каменица (Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

## РЕШЕНИЕ

### За користење на службен мобилен телефон и ограничување на износот на сметката

#### Член 1

Со ова Решение се определува правото на користење на службен мобилен телефон и ограничување на сметката за користење на телефонот и начинот на надоместување на сметката повисока од ограничувањето утврдено со ова Решение

#### Член 2

Право на користење на службен мобилен телефон со ограничување на висината на сметката до определен износ имаат :

- Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица 6000,00 денари
  - Останатите вработени во општинската администрација кои ќе бидат задолжени со службен број на мобилен телефон 500,00 денари
- Во износот од став 1 не е пресметан данокот на додадена вредност.

#### Член 3

Корисниците на службените мобилни телефони кои го пречекориле ограничувањето утврдено во член 2 од ова Решение се должни разликата од утврденото ограничување и висината на сметката сами да ја надоместат при што со задолжувањето со мобилниот телефон потпишуваат изјава.

#### Член 4

Лицата од член 2 на Ова Решение можат да бидат корисници и да бидат задолжени само со еден службен мобилен телефон.

#### Член 5

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 578/1  
07.05.2009 г  
М.Каменица

Совет на ЕЛС М.Каменица  
Претседател  
Драган Димитровски дипл.руд.инг. с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за определување на услови за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на Општина Македонска Каменица

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 569/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 т.15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 23 став 2 од Законот за угостителската дејност („Сл.весник на РМ,, бр.62/2004), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За определување на услови за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на Општина Македонска Каменица**

**Член 1**

За продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на Општина М.Каменица за еден час подолго од работното време утврдено во член 23 став 1 од Законот за угостителска дејност се определуваат следните услови:

- Угостителскиот објект да поседува Решение за упис во трговскиот регистар на надлежен суд како доказ за регистрирана дејност;
- Угостителскиот објект да ги поседува потребните решенија за исполнување на минимално-техничките услови за вршење на дејноста, издадени од министерството надлежно за работите од областа на угостителството;
- Вработените кои ја обавуваат угостителската дејност да бидат уредно и регуларно пријавени;
- Угостителскиот објект да поседува доказ за извршена уплата на надоместок утврден во Одлуката за определување на надоместок за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на Општина М.Каменица.

**Член 2**

Оваа Одлука стапува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.07-570/1**  
**07.05.2009г.**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**

**М.Каменица**

**Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката За определување на надоместок за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на Општина М.Каменица

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица.

**Бр.08- 571/1**  
**07.05.2009г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**М-р Дарко Митевски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 т.15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 23 став 2 од Законот за угостителската дејност („Сл.весник на РМ,, бр.62/2004), Советот на ЕЛС М.Каменица на седницата одржана на ден 06.05.2009 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За определување на надоместок за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на Општина М.Каменица**

**Член 1**

За продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на Општина М.Каменица ,за еден час повеќе од работното време утврдено во член 23 став 1 од Законот за угостителска дејност,се определува надоместок од:

- 50,00 денари дневно за објекти до 20 м2 корисна површина
- 100,00 денари дневно за објекти од 20-30 м2 корисна површина
- 150,00 денари дневно за објекти од 30-50 м2 корисна површина
- 200,00 денари дневно за објекти од 50-100м2 корисна површина
- 250,00 денари дневно за објекти над 100м2 корисна површина.

Периодот на кој се однесува продолжувањето на работното време не може да биде пократок од еден месец во текот на една календарска година.

**Член 2**

Надоместокот од член 1 на оваа Одлука се уплаќа во корист на Буџетот на Општина М.Каменица.

**Член 3**

Се овластува Даниела Митревска да води евиденција за поднесените барања и да издава одобренија за продолжување на работното време.

**Член 4**

Оваа Одлука стапува во сила осмиот ден од денот на донесувањето,а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.07-571/1**  
**07.05.2009г.**

**Совет на ЕЛС М.Каменица**  
**Претседател**

<b>М.Каменица</b>	<b>Драган Димитровски дипл.руд.инг с.р.</b>
1. Заклучок за прогласување на Решение за разрешување на ВД Директор на КИЦ„Романса“ Македонска Каменица .....	1
2. Решение за разрешување на ВД Директор на КИЦ“Романса“ Македонска Каменица .....	1
3. Заклучок за прогласување на Решение за именување на ВД Директор на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица .....	2
4. Решение за именување на ВД Директор на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица .....	2
5.Заклучок за прогласување на Решение за разрешување на членови на комисији и одбори при Советот на ЕЛС Македонска Каменица .....	3
6. Решение за разрешување на членови на комисији и одбори при Советот на ЕЛС Македонска Каменица .....	3
7.Заклучок за прогласување на Решение за именување на членови на комисији и одбори при советот на ЕЛС Македонска Каменица .....	5
8. Решение за именување на членови на комисији и одбори при советот на ЕЛС Македонска Каменица .....	5
9.Заклучок за прогласување на Решението за разрешување и именување на членови на УО на ЈП„Камена Река“ М.Каменица.....	7
10. Решението за разрешување и именување на членови на УО на ЈП„Камена Река“ М.Каменица.....	7
11. Заклучок за прогласување на Решението за разрешување и именување на членови на УО на ОУ „Кирил и Методиј“ М.Каменица.....	8
12. Решението за разрешување и именување на членови на УО на ОУ „Кирил и Методиј“ М.Каменица.....	8
13.Заклучок за прогласување на Решение за разрешување и именување на членови на УО на ЈОУДГ„Бамби“ М.Каменица.....	9
14. Решение за разрешување и именување на членови на УО на ЈОУДГ„Бамби“ М.Каменица.....	9
15.Заклучок за прогласување на Решението за разрешување и именување на членови на УО на ЈП„Доминг“ Македонска Каменица.....	10
16. Решението за разрешување и именување на членови на УО на ЈП„Доминг“ Македонска Каменица.....	10
17.Заклучок за прогласување на Решението за разрешување и именување на членови на Одборот за материјално-финансиско работење на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица.....	11
18. Решението за разрешување и именување на членови на Одборот за материјално-финансиско работење на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица.....	11
19.Заклучок за прогласување на Решение за именување на претставник на УО на ЈЗУ „Гоце Делчев“Македонска Каменица.....	13
20. Решение за именување на претставник на УО на ЈЗУ „Гоце Делчев“Македонска Каменица.....	13
21.Заклучок за прогласување на Одлуката за исплата на парични средства на Николовски Косте .....	14
22.Одлуката за исплата на парични средства на .....	14
23.Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на квартален извештај .....	15
24. Одлука за усвојување на квартален извештај.....	15
25.Заклучок за прогласување на Програмата за активностите на општина М.Каменица за подршка на НВО секторот во 2009 година .....	16
26. Програмата за активностите на општина М.Каменица за подршка на НВО секторот во 2009 година .....	16

27.Заклучок за прогласување на Програма за активностите на општина М.Каменица во областа на културата во 2009 година.....	18
28. Програма за активностите на општина М.Каменица во областа на културата во 2009 година.....	18
29.Заклучок за прогласување на Програмата за активностите на општина М.Каменица во областа на спорт и млади во 2009 .....	20
30.Програма за активностите на општина М.Каменица во областа на културата во 2009 година.....	20
31.Заклучок за прогласување на Правилникот за одредување на висината на еднократната парична помош.....	22
32. Правилникот за одредување на висината на еднократната парична помош.....	22
33.Заклучок за прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за одредување на надоместок на Советниците.....	24
34. Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за одредување на надоместок на Советниците.....	24
35. Заклучок за прогласување на Одлуката за основање на средно општинско училиште.....	25
36. Одлуката за основање на средно општинско училиште.....	25
37. Заклучок за прогласување на Одлука за исплата на парични средства на Николовски Љупчо од М.Каменица.....	26
38.Заклучок за прогласување на Решение за користење на службен мобилен телефон.....	27
39. Решение за користење на службен мобилен телефон.....	28
40.Заклучок за прогласување на Одлуката за определување на услови за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на општина М.Каменица.....	29
41. Одлуката за определување на услови за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на општина М.Каменица.....	29
42.Заклучок за прогласување на Одлука за определување на надоместок за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на општина М.Каменица.....	30
43. Одлука за определување на надоместок за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на општина М.Каменица.....	30
44. Содржина .....	31